


Електро комбинирки клешти

420/1VDEDP



Usage



Profiles



 **Premium** 

[\(/mk/about-us/materials\)]((/mk/about-us/materials))

[\(/mk/support/warranty\)]((/mk/support/warranty))

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- изработена според стандард EN 60900


Предности:

- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која овозможува дополнителна безбедност.

Важно!


- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот VDE алат со нов

Standards



Barcode	L	B	C	A	Icon
---------	---	---	---	---	------


619176	180	24	45	11	221
--------	-----	----	----	----	-----



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

619176	240	64	31	243
--------	-----	----	----	-----



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

619176	4	104	277	68	1053
--------	---	-----	-----	----	------